

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12 и 145/12), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ
ЕРИЗИПЕЛОИД ВО ДЕРМАТОЛОГИЈАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на третман на еризипелоид во дерматологијата.

Член 2

Начинот на третман на еризипелоид во дерматологијата е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на третман на еризипелоид во дерматологијата по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 5240/2

3 декември 2012 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ЕРИЗИПЕЛОИД

МЗД Упатства
4.6.2010

- Епидемиологија
- Симптоми
- Дијагноза
- Третман
- Превенција
- Поврзани извори

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

- Бактеријата која го предизвикува еризипелоидот (*Erysipelothrix rhusiopathiae*) може да се најде кај многу животни (свињи, риби, птици).
- Луѓето најчесто се инфицираат преку оштетена кожа.
- Се јавува како ретка професионална инфекција кај сточарите, месарите, рибарите, ветеринарите итн.

СИМПТОМИ

- На јчесто се јавува оток и црвенило, и тоа обично на рацете. Нема гноење.
- Проследено е со силна болка, чешање и иритација
- Локалните лимфни јазли често се потечени, но системските симптоми се ретки
- Понекогаш можат да се јават и септикемија и ендокардит.
- Болеста е самоограничувачка за неколку недели. На местото на инфекцијата останува резидуална хиперпигментација.

ДИЈАГНОЗА

- Дијагноза може да се постави на база на историјата на болеста или типичната клиничка слика. Може да се засади култура од примерок од биопсија или од аспирирана течност, но тоа ретко кога е индицирано.

ТРЕТМАН

- Пеницилин 1.5 милиони единици два пати дневно во тек на 10 денаго скратува траењето на болеста. Исто така, веројатно се ефикасни и цефалоспорините, макролидните антибиотици и флуорокинолоните (ннд-**D**).

ПРЕВЕНЦИЈА

- Добра професионална пракса, заштита (покривање) на рацете и раните и повредите на нив.

ПОВРЗАНИ ИЗВОРИ

2.1.2009

Други интернет извори

1. Ghorayeb Z, Matta-Muallem M. Erysipeloid. eMedicine 1

Литература

1. Brooke CJ, Riley TV. Erysipelothrix rhusiopathiae: bacteriology, epidemiology and clinical manifestations of an occupational pathogen. J Med Microbiol 1999 Sep;48(9):789-99. [PubMed](#)
2. Fidalgo SG, Longbottom CJ, Rjley TV. Susceptibility of Erysipelothrix rhusiopathiae to antimicrobial agents and home disinfectants. Pathology 2002 Oct;34(5):462-5. [PubMed](#)

Автори:

This article is created and updated by the EBMG Editorial Team

Article ID: rel00612 (001.022)

© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

Автор:

Petteri Carlson

Article ID: ebm00033 (001.022)

© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 4.6.2010, <http://www.ebm-guidelines.com>**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање до јуни 2014 година.**